



КНИГА НА АНСТРАКТИ

ABSTRACT BOOK

Сборник аннотаций к научным публикациям
и научно-исследовательским материалам

Составлен в соответствии с методикой
разработки и оформления аннотаций

Составлен в соответствии с методикой
разработки и оформления аннотаций

Составлен в соответствии с методикой
разработки и оформления аннотаций

Составлен в соответствии с методикой
разработки и оформления аннотаций

на тераписката постапка и за проценка на ефектите од терапијата. Во нашата студија ги анализираме резултатите од тестовите на когнитивните функции, емоциите и социјалното функционирање кај 10 пациенти со шизофренија и 10 со депресија кај кои првите симптоми се појавиле пред 18 година возраст и ги споредивме со 10 контролни не психијатрички субјекти на иста возраст и од ист пол. Ги употребивме следниве тестови: ВБ (скала за мерење на интелигенцијата), ПИЕ (профил индекс на емоции), Скала за општо функционирање (ГАФ). Резултатите покажуваат дека дегериорацијата на сите функции е условена пред се од траењето и времето на почетокот на болеста. Медикаментозната терапија не е доволн ефикасна во забавување на процесите на дегериорација на когницијата, емоциите и социјалното функционирање што сугерира потреба од изнаоѓање алтернативни тераписки пристапи, пред се за подобрување на социјалната когниција.

P-045

КЛИНИЧКИ И ПСИХОСОЦИЈАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ ТРЕТМАНОТ НА ИНДИВИДУИ СО МЕНТАЛНИ РАСТРОЈСТВА

Филов И., Кузмановски Л., Пешевска Д. Ј.,
Стојческа Н., Ристевска Г.

Вовед: Индивидуите со хронични ментални растројства покажуваат сериозни тешкотии во клиничкото и психосоцијално функционирање при нивното префрлање во екстрахоспиталните одели, за разлика од корисниците во истите одели кои тука го започнале своето лекување. **Методи:** направено е истражување врз група со дваесет пациенти на Психијатричка болница Демир Хисар, со повеќегодишна историја психијатрички растројства од групата на шизофрени растројства кои лекувањето го продолжуваат во Центар за ментално здравје Прилеп и група од дваесет корисници на ЦМЗ кои лекувањето го започнале во екстрахоспитални услови. Врз двете групи се применети BPRS (Brief psychiatrist rating scale) и Скала за глобална проценка на функционирањето.

Резултати: Индивидуите со подолг историјат на престој во болнички услови покажуваат посериозни дефекти во секојдневното функционирање, како и резидуи на психијатричко растројство и клинички и психосоцијален план. Рехабилитационите и ресоцијализациите програми во Центрите за ментално здравје се значително посфикасни кај лицата со ментални растројства кои не се лекувале во хоспитални услови.

Дискусија: Историјат на долгогодишно психијатричко растројство третирано во болнички услови е предиктор за неповолен исход од третманот и на клинички и на психосоцијален план.

P-046

ЦРТЕЖОТ ВО ПСИХИЈАТРИСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Георгиева Е.

ЈЗУ Психијатричка болница Скопје-Скопје

Дали само една повлечена линија на бел лист хартија претставува цртеж? Секако. Таа има свој карактер, интензитет, правец, движење, место положба, испрекинатост, има своја приказна. Цртежот многу често, ако не и најчесто, се применува како техника во психијатристичката рехабилитација. Составен од симболи одбрани од самиот корисник, цртежот е плод на неговата фантазија, дел е од неговиот свет, со што се добиваат драгоценни информации за психопаталошките бранувања. Треба да се нагласи дека преку цртежот покрај што се вежбаат концентрацијата и моториката, се негува креативниот дел од личноста, се јакне самодовербата, но доаѓа и до растеретување. Со својата содржина цртежот во психијатристички услови пред се претставува средство за комуникација број еден, пред гестот и зборот. Тој останува, опстојува низ времето и таа карактеристика му дава магично значење. Психијатристичкиот цртеж не е наменет за уметничко уживање на публиката, туку со него корисникот го менува светот. Уметноста е во втор план пред комуникацијата. Со помош на цртеж се исказува несвеснот, кога осуствува способноста за вербализација. Спецификата на менталните пореметувања и нивното долготрајно третирање дава можност за индивидуално пратење во одреден временски период со што се забележуваат промените, кај дезорентираната личност. Во секој случај, ликовната активност, несомнено е интегрален дел во процесот на психијатристичката рехабилитација и ресоцијализација. Заедно со сите други методи води до приближување и адаптација во реалноста. Ликовниот педагог со своето искуство и вештина знае да ја открие и прочита состојбата на пациентот, неговото расположение, моменталната психичка состојба токму преку цртежот. Понатаму со детално анализирање на многу малку нацртаното можат да се откријат многу нешта кои се поврзани со пациентот, неговото расположение, мисли, социјализацијата, неговите погледи на светот, неговите желби.